

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



11
2019

VOL. 170

Есеј на основачот

Стабилност цврста како камен

Околу времето кога јас штотуку пристигнав свеж во Токио, предвидувач на судбината на уличен панаѓур ми кажа, “Ти си тип на личност кој не е добар без одреден вид на стимул.” После тоа, кога и да јас влезам во тежок проблем, јас почнувам да си кажувам себеси, “Нештата конечно ќе станат интересни!”

Во нормални времиња кога се оди добро, правење на големи промени кон начинот на кој сте ги правеле нештата се чини дека е можен, а сепак е сеуште многу тежок да се направи. Но кога кризата ве води до работ на карпа, вие неможете да избегнете да се промените.

Истото важи за работното место. Во цврсто стегната организација, постојат сите видови на пречки кои прават да е екстремно тешко да се промени начинот на кој нештата се прават, дури и кога секој знае дека тоа не може да продолжи на истиот начин.

Ако не друго, тоа се времињата на економска рецесија кои можат да обезбедат совршена можност за радикална реформа. Сите се здружуваат како еден да работат заедно, знаејќи дека тешкотиите со кои тие се соочуваат мораат да се надминат. Тоа е пристапот на Лотос Сутрата, која покажува дека дури и Девадатта, горчливиот непријател на Будата, бил добар духовен пријател.

Ако вие можете да научите да ја преобразите кризата во можност, нема да остане ништо друго за да се плашите. Било да ситуацијата е добра или лоша, вие ќе си кажете себеси со стабилност цврста како камен, “Нештата конечно ќе станат интересни!”

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 182-183

Живеејќи го Лотосот Број 170 (Ноември 2019)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1224
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Сузуки
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



Охрабрување и ревносност

од Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи



Охрабрување од Будата

Во светот на вербата, ние често ја употребуваме фразата “ослободен од боговите и будите.” Во Будистички термини, иако ние велíme дека “Будата нè ослободува нас,” ова не значи дека ние треба едноставно да чекаме “ослободувањето” да дојде.

Да наведем текст од поглавје 7 на Лотос Сутрата (“Параболата за Магичниот Град”), “(Будите) можат да ги принудат живите битија / Да ги напуштат пеколите на тројниот свет.” Тука, “принуди” значи да се поттикне или охрабри. Основачот Нивано ги објаснил тие редови во светата книга како што следи: “Будата не нè ослободува безусловно од овој свет полн со страдања и грижи (пеколи). Тој наместо тоа ја открива Вистината за нас и нè охрабрува да дојдеме до знаење за тоа преку учењата и на таков начин да нè ослободи од местото на страдање.” Основачот јасно нагласил дека “Ние мораме да се ослободиме себеси од светот на страдањата преку нашите сопствени напори кои се темелат врз учењата.”

Затоа што ние членовите на Ришо Косеи-каи сме поврзани со Будините учења и заради тоа го имаме веќе примено-и секогаш го примаме-охрабрувањето од Будата преку овие учења, ние силно ја чувствуваме важноста за нашето сопствено практикување, преку кое ние сме ослободени од овој свет на страдање.

Патем, дали ги знаете последните редови од стиховите цитирани од “Параболата за Магичниот Град” погоре? Тие редови се блиски до нас како “Универзален Пренос на Заслуги”: “Нека овие заслуги / Се прошират универзално кон сите / Така да ние и сите живи битија / Заедно го употполнат Буда Патот.”

Тие редови, кои ја изразуваат нашата желба дека ние сите ќе се приближиме до нивото на Будите преку пренесување (пренасочување) на заслугите на нашите понуди кон многу други луѓе, може да ни дадат нас впечаток дека ова е тешко да се направи. Сепак, ако ние ги препрочитуваме нив во контекст на нашите секојдневни животи, оваа желба се појавува како форма на ревносност која е изненадувачки блиска и позната на нас.

Јас го интерпретирам овој пасус како: “Нека секогаш бидеме љубезни кон секој со кој доаѓаме во контакт, почнувајќи со нашата фамилија и пријатели. Преку нашите утрински и вечерни сутра рецитации, ајде да ја преиспитаеме нашата сопствена духовна состојба и нашите дела. Преку правење така, ние создаваме добри кармички поврзаности со многу луѓе, правејќи добри пријатели и, заедно со нив, доживувајќи вистинска среќа.”



Кога ние мислиме за тоа што значи да се прими охрабрување од Будата и “да се направи наш сопствен напор” да се практикуваат учењата, тие познати форми на ревност доаѓаат на ум, втемелени во нашата голема желба како што е опишано во светата книга цитирана погоре.

Живеејќи внимателно

Зборувајќи за добрите пријатели, постои славен разговор во кој еден од Будините верници прашува, “Дали имањето на добри пријатели и добри придружници е половина од Буда Патот?” И Шаќјамуни одговара, “Да навистина, тоа е целиот Буда Пат.” Неколку денови покасно, Шаќјамуни упатува на оваа размена во неговиот совет до Кралот Пасенади на Косала.

Шаќјамуни вели, “Кралу Пасенади, ти треба да бидеш добар пријател и добар придружник на луѓето и да стремиш да ги водиш нив преку правење на добри дела. Преку правење на тоа, сите луѓе кои ги гледаат и слушаат за твоите добри напори ќе мислат дека тие самите не треба да бидат невниматели и дека треба исто така да направат напор, многу повеќе отколку ако тие се обидувааше да ги охрабриш нив преку карање и опоменување.”

Ова е добар совет за нас исто така. Кога родителите ги охрабруваат нивните деца заради тоа што сакаат тие да бидат среќни, родителската сопствена “најдлабока желба”-која е, каков вид на човечки битија тие сакаат да бидат-е важно, што исто така резонира со советот на Шаќјамуни кон Кралот Пасенади. Тогаш, ако ние прашаме што значи да “се стреми да се прават добри дела,” тоа не е станување самоуверен и да се претпоставува дека во нашите секојдневни животи, ние правиме така затоа што тоа се подразбира. Тоа значи да се живее секој ден внимателно.

Без оглед кој сте вие, каде и да сте сега во овој момент е “местото на Патот” за практикување на Буда-Патот. Заради тоа, преку продолжување да секогаш изразиме благодарност за нештата кои често ги земаме здраво за готово, вие можете да го рафинирате вашиот карактер и да искусите среќа заедно со тие околу вас. Ова е ревност, и значењето на “Заедно да го употполниме Буда-Патот.”

Меѓутоа, ние понекогаш го издигнуваме умот на мрзливост и сме неспособни да го направиме тоа што можеме вообичаено да го направиме. Во таквите времиња, нашата надеж и нашата желба нè одржува нас. Најдоброто нешто е да почнеме да се движиме напред повторно, без да се брзаме, кон целта на станување поблиску како некој кој го гледаме како на ш идеал-Будата, кој сака сите луѓе да имаат вистинска среќа-и сакајќи да бидеме таков вид на личност кој е добар пријател на многумина.

Од *Косеи*, Ноември 2019




Поглавје 11

Појавувањето на Ступата од драг Камења (1)

Во првата половина на ова поглавје, ступата од драги камења изникна од земјата и голем глас одјекнуваше од внатре. Шакјамуни му кажал на собранието дека будата наречен Татхагата Обилни Богатства бил внатре.

Шакјамуни тогаш објаснил дека Татхагатата Обилни Богатства имал направено завет дека откако тој станал буда, ако Дарма Цвеќе Сутрата била разјаснувана во секоја од од земјите во десетте насоки неговата ступа би се издигнала и тој би се појавил таму да ја слушне сутрата, да биде сведок на тоа, и да ја воздигнува.

Бодисатвата Голема Радост во Учењето тогаш прозбори за собранието, прашувајќи дали тие можат да го видат телото на Татхагатата Обилни Богатства. Шакјамуни му се обратил нему, велејќи, “Татхагата Обилни Богатства има направено завет: ‘Ако будата кој ја разјаснува Дарма Цвеќе Сутрата сака да го открие моето тело во собранието, тој мора прво да ги повика сите негови еманирани тела кои ја разјаснуваат Дармата низ светот на десетте насоки и да ги собере нив на едно место.’”



Собирајќи ги сите Еманирани Буди во Десетте Насоки

Во оваа точка во поглавјето Бодисатвата Голема Радост во Учењето повторно зборува за собранието и прашува дека тие би можеле да ги видат тие буди, и Шакјамуни го осветлува универзумот во десетте насоки за да ги повика нив внатре. Тоа така станува јасно дека целиот универзум, не само *сах* светот на Шакјамуни, е исполнет со еманиции од Будиното тело. Кога сите се имаат насобрано, Шакјамуни самиот се издигнува во небото и доаѓа да се одмори пред драгоцената ступа.

Што ја става Врвната Вистина во движење

Шакјамуни тогаш ја испружува неговата десна рака, симболот на мудрост, и ја отвара вратата на ступата за да го открие Татхагатата Обилни Богатства кој седи без да се движи, како да е во медитација.

Татхагатата вели, “Одлично, одлично. Шакјамуни Будата ја разјаснува оваа Дарма Цвеќе Сутра со задоволство.”

Нешто многу важно е симболизирано тука. Татхагатата Обилни Богатства, бивајќи совршен аспект на вистината, седи совршено мирно, индицирајќи дека врвната вистина е вечна и непроменлива. Но тоа што е неподвижно нема моќ да ги промени нашите животи. Само кога некој објаснува нешто така да тоа ги трогнува срцата и умовите на луѓето навистина тоа станува способно да го ослободи човечкиот свет. Ова е причината што Татхагатата Обилни Богатства, бивајќи врвната вистина, го фали Шакјамуни, затоа што Шакјамуни кој ја разјаснува вистината ја става неа во движење.

На овој начин, Татхагатата Обилни Богатства ја



симболизира надежта дека врвната вистина самата ќе биде објаснета, нашироко разбрана, и ставена во движење и применета во секојдневните животи.

Двата Буди го делат Истиот Трон

Како што поглавјето продолжува, Татхагатата Обилни Богатства, седејќи квадратно во средината на лавовското седиште, се лизга кон едната страна и ја нуди другата половина на Шакјамуни, кој тогаш влегува во ступата и седнува таму со него.

Ова кратко дело нѐ покажува две значајни нешта. Прво, тоа ја разбива погрешната идеја на многу луѓе дека Татхагатата Шакјамуни е само буда со смртно тело преку покажување дека тој е бесмертен како Татхагатата Обилни Богатства-тој е способен да се појави и исчезне кога сака и тој не е предмет на нормалните правила на животот и смртта. Тоа е објаснето во поглавје 16, но тука тоа е само предложено.

Второ, Дарма телото на Будата (претставено преку Татхагатата Обилни Богатства) и манифестираното тело на Будата (човечката форма во која Шакјамуни се појавува) се покажани како еднакви, без различност во термини на супериорност. Заради тоа, врвната вистина (комплетната и обединета форма на самата вистина) и интерпретаторот на таа вистина се покажани како еднакво вредни битија.

Нека Исправната Дарма на Будата трае вечно

Сега, кога сите тие насобрани во ступата ги гледаат двата татхагати седнати на лавовското седиште лебдејќи високо во небото над нив, тие почнуваат да мислат за будите како за битија далеку горе и оддалечени, и тие исто така сакаат да бидат собрани во небото.

Шакјамуни, веднаш приметувајќи ја нивната мисла, ги крева нив горе, велејќи, “Така на ова големо собрание јас им велам дека тие кои, после моето заминување, се способни да ја заштитиуваат,



чуваат, читаат и рецитираат оваа сутра треба сега да си ветат себеси преку правење на завет во присуството на Будата. Иако згаснат многу одамна, Будата Обилни Богатства, со неговиот голем и свечен завет, ослободи лавовски рик. Сите вие мора да знаете зошто Татхагатата Обилни Богатства, јас самиот, и моите еманирани буди се собрани тука. Секој буда мое дете кој е способен да го заштити ова учење мора да направи голем завет така да тоа ќе престојува долго. Тие кои се способни да ја заштитиуваат Дармата на оваа сутра имаат на таков начин оддадено почит кон мене и Обилни Богатства.”

Ова обраќање на Шакјамуни е познато како “Нека Исправната Дарма на Будата Трае Вечно.”

Шесте Тешкотии и Деветте Лесни практикувања

На овој начин, Шакјамуни ги повикува и охрабрува сите тие во собранието да се трудат да ја пропагираат Лотос Сутрата. Во истото време, тој објаснува дека ќе биде крајно тешко да се разјаснува Лотос Сутрата после неговото



заминување, и така заслугите на тоа ќе бидат се подлабоки.

Шаќјамуни тогаш ја објаснува тешкотијата на разјаснување на Лотос Сутрата после неговата смрт. Шесте видови на тешкотии се “тешкотијата на пропедање на сутрата,” “тешкотијата на копирање и чување на сутрата,” “тешкотијата на читање на сутрата барем еден миг”, “тешкотијата на разјаснување на Дармата”, “тешкотијата на слушање и примање на сутрата”, и “тешкотијата на чување на сутрата со почит”. Тие се наречени “шест тешкотии” споени со “деветте лесни практикувања” кои Шаќјамуни исто така ги објаснува во оваа секција.

Двете места И трите собранија

Се до оваа точка, саборанието има заземено место на самитот на Боговскиот Орлов Вис. Од оваа точка до крајот на поглавје 22, “Доверување,” тоа се оддржува во небото. После тоа, тоа се оддржува повторно на самитот на Боговскиот Орловски Вис. Затоа што саборанието на Лотос Сутрата се оддржува три пати на две места, тоа е наречено “двете места и трите собранија.”

Постои длабоко значење во ова. Самитот на Боговскиот Орловски Вис ги индицира нашите вистински животи, додека небото ја претставува на шата идеална состојба. Кога учиме нешто ново, ние мораме да почнеме од тоа што веќе го знаеме за да тоа не биде премногу заканувачки или тешко да се разбере. Затоа Будата почнува со неговото објаснување со реални проблеми, како што се како да се отстрани заблудата и да се биде ослободен од човечките страдања.

Дури и да се ограничиме себеси само на Лотос Сутрата, ние гледаме дека на самиот почеток Будата ја подучува мудроста на разбирање на проблеми како што се како се формирал светот, што значи да се биде човек, и како ние треба да се однесуваме кон другите.

Како што ние ја усвојуваме оваа мудрост, на нас мора конечно да ни биде покажана идеалната состојба, која е да станеме едно со Вечниот Буда. Оваа состојба е тешка да се разбере за обичните




луѓе, И разбудувањето е невозможно освен ако ние не се ангажираме во религиозните практикувања во оквир на *санџајџа*.

Имајќи го стекнато ова разбудување, тогаш е возможно да се вратиме кон реалноста и да го примениме тоа разбудување во практикување во овој свет. Но освен ако некој не допре до многу други, освен ако цело човештво не е спасено, личното ослободување е нецелосно. Ова е причината зошто локацијата на завршната сесија на проповедта, во поглавје 23 до 28, е назад во Боговскиот Орловски Вис. Лотос Сутрата е вака крајно рационална во нејзината структура.

Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни точки за секое поглавје (Ново издание)
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр. 115-121

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: info@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rksny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
 Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia

TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia

TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan

TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.abc-rk.org>